



"Тоа што го пропуштивме ќе го дополниме на наредните локални избори", вели Ефтим Митревски.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Партијата на Македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, не успеа да добие пратеник во албанскиот Парламент. Како што е познато, неколку пати беше одложувана регистрацијата на Македонска алијанса за европска интеграција, па поради тоа Македонците во Албанија го пропуштија законскиот рок за пријавување кандидати за пратеници на парламентарните избори под името на сопствената македонска партија. Нивниот кандидат Ѓорѓи Тане од Преспа се наоѓаше на листата на Партијата за заштита на човековите права. Но, не освои доволен број гласови за да влезе во албанскиот Парламент.

Сепак, тоа не ги обесхрабри тамошните Македонци, на против тие не запираат со активностите и со борбата за добивање на она што е предвидено со меѓународните стандарди.

По одржувањето на изборите, во градот Поградец се одржала средба меѓу Секретаријатот на новоформираната партија и претставниците на Заедницата на Македонците во Албанија. На неа во детали се анализирале завршницата и резултатите на изборите, но се донеле и конкретни заклучоци. Претседателот на Заедницата на Македонците во Албанија, Ефтим Митревски, посочува дека при тоа биле кажани многу критики, но имало и добри зборови, особено за партискиот штаб во делот на Мала Преспа.

"На средбата - додава Митревски - имавме можност да ја зацртаме стратегијата на нашата партија за натамошните работи за локалните избори, кои ќе се одржат во Албанија. Шемата на ова организирање ќе го набљудува македонската Заедница, а работата ќе ја води Секретаријатот на партијата. Во детали



ЕФТИМ МИТРЕВСКИ

Заедницата на Македонците во Албанија имала средба и во Прилеп.

"На средбата се направи шестмесечна анализа за нејзините активности. Бидејќи ова е летен период претежно се разговараше за активности на културен план. Да се организираат интелигенцијата, бизнисмените, учениците, студентите. Значи, што повеќе културни манифестации и средби на кои ќе бидат присутни Македонците од Преспа, Голо Брдо, Тирана, Гора, Македонците од прекуокеанските земји, а во овој период дел од нив веќе се присутни во Македонија. Приоритет во

ГЛАСАЧКО ОБЕДИН МАКЕДОНСКОТО М

КИМЕТ ФЕТАХУ, ЗА МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

ЛЕСНО Е ДА ФОРМИРАШ ПАРТИЈА, ТЕШКО Е ДА ЈА ВОДИШ КОН УСПЕХ

☀ Господине Фетаху, партијата на Македонците во Албанија - Македонска алијанса за европска интеграција не доби пратеник во албанскиот Парламент. Дали како партија доволно се подготвивте за изборите?

ФЕТАХУ: Нашата партија не се вклучи во парламентарните избори зашто го изгуби рокот за регистрирање во Централната комисија за изборите. Документацијата на партијата ја поднесовме во Тиранскиот суд на 5 мај годинава, а судскиот процес требаше да се одржи на 26 мај, месец кога и заврши рокот за влегување во изборна кампања. Ние реагиравме и протестиравме на оваа тенденциозна одлука и баравме брза процедура за регистрирање на партијата. За жал, ништо не добивме. Од тој момент ни беше јасно дека сега всушност ќе бидеме пасивни. Имаше идеја за бојкот на изборите како еден вид протест. Не постигнавме согласност меѓу нас, затоа што имаше некои кои мислеа и на друга алтернатива... Коалиција и соработка со Партијата за човекови права, чиста етничка грчка партија.

Од ланскиот октомври, кога претставниците од сите друштва и Заедницата на Македонците во Албанија одлучија да се формира македонска политичка партија, во сите наши општествени структури се работеше само на идејата во изборната кампања да одиме само со свои кандидати. Изгубивме речиси три недели, од 10 април до 29 април, чекајќи ги списоците од Мала Преспа.

Судот се однесуваше тенденциозно, реагираше за членовите од нашиот статут, најважни им беа именувањата "македонскиот народ во Република Албанија" и називот на нашата партија, имено прв пат во оваа држава се јави барање за формирање чиста етничка партија. Судската одлука за фор-

последните години ни се и летните игри. Тоа е еден вид македонска олимпијада. Оваа година планираме, како и досега, таа да се организира и да се одржи во Прилеп. На неа ќе учествуваат културно-уметнички друштва, спортски групи, ќе се реализира средба на наши бизнисмени од Албанија итн.", вели Митревски.

Иако Македонците од Албанија не добија свој пратеник, епилогот од парламентарните избори не го доживуваат како неуспех.

"Напротив - додава Митревски - ова е еден вид тестирање на нашите Македонци. Мислиме дека постигна-

ме успех или гласачко обединување на Македонците, без разлика што забележавме и се евидентирани некои мали технички грешки. Тоа што го пропуштивме ќе го дополниме на наредните локални избори. Ќе се организираме уште поактивно да работиме. Ќе имаме политичка мапа, така што на наредните локални избори во Албанија планираме да успееме да добиеме наши градоначалници барем во четири комуни. Во градовите во коишто има поголема концентрација на Македонци, односно во Тирана, Драч, Елбасан, Корча, барем да ги добиеме местата на советници во опш-

тинските комитети. Нè чека голема работа, се мачиме за нашите активности да направиме образложение и пред институциите на системот на Албанија, односно да докажеме дека сме организирани, дека постоиме. Иако е летен период сепак преземаме чекори во насока на презентирање на нашите планови пред сите институции во Албанија, за таму да имаме појасна слика. Исто така, ќе бараме да оствариме средба и со одговорните во културните институции во Република Македонија, средба со бизнисмени во дијаспората. Можеби ќе се организира и некое патување во странство на наши партиски членови итн."

На крајот од разговорот Митревски упатува апел до медиумите што повеќе да информираат за активностите на Македонците кои живеат надвор од границите на матичната држава.

"Тоа ќе има поголем ефект и ќе биде доказ дека не само Македонците во Албанија, туку и Македонците кои живеат во другите делови на Македонија во составот на соседните земји, дека институционално и демократски сакаме да настапиме сè со цел да го постигнеме она што го бараат и го налагаат меѓународните конвенции и декларации, почнувајќи од ОН, Советот на Европа, ЕУ и други невладини организации", заклучува Митревски.

УВАЊЕ НА АЛЦИНСТВО



мирање на партијата ја добивме на 8 јуни. Во Албанија законот предвидува 15 дена за потенцијално расправање, значи на 23 јуни имавме право да го добиеме званичното решение за нејзиното регистрирање. Секој ден во судот ни велеа дека следниот ден решението ќе биде потпишано од началниците. Тоа се одолжи до 8 јули, значи по завршувањето на парламентарните избори во Албанија. На крај

Иницијативниот комитет за формирање на партијата Македонска алијанса за европска интеграција не се ангажира и не се одлучи за вклучување во изборите токму заради целата историја на нејзиното формирање.

☀ Зошто во Мала Преспа изборите добија ваков епилог?

ФЕТАХУ: Во Мала Преспа, без согласност и без поддршка од Заедницата на Македонците во Албанија, Друштвото "Преспа" потпиша договор со Партијата за човекови права на грчкото малцинство во Албанија со цел: Македонците во Мала Преспа да гласаат за оваа партија во пропорционалниот дел. Во пропорционалниот дел во Изборната единица 84 беа Тома Мичо во 4 изборни зони од грчкото малцинство и Ѓорѓи Тане во 1 изборна зона, само Мала Преспа од македонското малцинство.

Гласовите од пропорционалниот дел ќе се собереа и до-

битник ќе беше оној кандидат од овие изборни зони, кој ќе собереше повеќе партиски гласови. Добитникот имаше право со собраните гласови да конкурира на ранг-листата на кандидатите на партијата и во зависност од вкупните резултати на партијата да се определеше дали ќе добие или не.

Од почеток беше јасно дека договорот беше дискриминаторски за македонскиот кандидат и Грците успеаја да ги соберат тие 1.500-1.600 македонски гласови во Мала Преспа и да го зголемат својот рејтинг.

☀ Вие сте претставник на Македонците од Голо Брдо. За разлика од Мала Преспа, тука Македонците не се признати како малцинство. Како таму поминаа изборите?

ФЕТАХУ: Во Голо Брдо и во Гора живее македонско население. Ние од никого не земаме "изим" или рака за нашата етничка припадност. Едно малцинство е проблем на фактот, а не на правата. Овој постулат е излезен пред 100 години од Обединетите нации. Во моментот, без разлика на потеклото, на Македонците кои живеат надвор од Преспа им е одземено правото да ја користат нивната етничка припадност во личните и во матичните документи. Затоа ние 15 години се бориме за нашето право.

Од друга страна, Голо Брдо е исклучително изолиран регион каде илјадници луѓе од 22 села имаат тешкотии со комуникацијата. На пример, ако Мала Преспа го немаше граничниот премин во Стење, каква катастрофа тоа ќе беше за Македонците во 9 села.

Македонците од Голо Брдо речиси не излегоа да гласаат. Во март и април интензивно бевме присутни на терен презентирајќи ја нашата партија. Луѓето се разочараа кога не успеавме навреме да ја регистрираме.

☀ Каково е расположението на Македонците во Албанија за вклучување во партијата?

ФЕТАХУ: Да се формира партија е лесна работа, многу е тешко таа да се води и да се носи кон успех. Во 2006 година ќе има локални избори: тоа е наша борба и наш тест. Во 6 општини има чисто македонско население. Значи, ќе се бориме да имаме 6 претседатели на општини, што ќе ни биде добар успех и поддршка во натамошната работа. Од нас зависи со колкава енергија добро ќе работиме на терен. Се надевам дека имаме доволно искуство за да не грешиме толку крупно во политичката битка во Албанија.